

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА**  
**ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-**  
**НОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА**  
**ИНСПЕКЦИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 октомври 2008 година.

Бр. 07-4789/1 Претседател  
31 октомври 2008 година на Република Македонија,  
Скопје **Бранко Црвенковски**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,

**Трајко Вељаноски**, с.р.

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-**  
**НОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА**  
**ИНСПЕКЦИЈА**

Член 1

Во Законот за санитарната и здравствената инспекција (“Службен весник на Република Македонија” број 71/2006), насловот на Главата VI “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се менува и гласи “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.

Член 2

Во членот 31 став 1 зборовите: “Со парична казна од 50.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на правното лице”.

Во ставот 2 зборовите: “” ќе се казни со парична казна од 10.000 до 50.000 денари и” се заменуваат со зборовите: “глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на “.

Во ставот 3 зборовите \_\_\_\_\_: “” ќе се казни со парична казна од 10.000 до 50.000 денари и” се заменуваат со зборовите: “глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на”.

Член 3

По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи:

“Член 31-а

Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води надлежниот суд.

Пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон, Министерството за здравство води постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.”

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.